

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
rah 51

СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 6 мај 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.580 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

338.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година.

П бр. 818
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86) во член 19 став 1 во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 9, која гласи:

„9) за стоки што се увезени без плаќање царина односно со намалување на царинската стапка врз основа на член 50 од овој закон, а што не се извезени во странство во рок од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија – со денот на истекот на рокот од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија односно со денот на поднесувањето барање за пресметка и плаќање на царината и на другите увозни давачки, ако барањето е поднесено пред истекот на рокот од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.“

Член 2

Во член 22 по став 9 се додава став 10, кој гласи:
„(10) Износот на царината за стоките што се увезени без плаќање царина односно со намалување на царинската стапка врз основа на член 50 од овој закон, а што не се извезени во странство во рок од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија (член 19 став 1 точка 9), се утврдува според прописите што важат на денот на истекот на рокот од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија односно според прописите што важат на денот на под-

несувањето на барањето за пресметка на царината и на другите увозни давачки, ако барањето е поднесено пред истекот на рокот од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.“

Член 3

Во член 27 став 4 по зборовите: „предмети и опрема“ се додаваат зборовите: „и во која количина“.

По став 6 се додаваат нови ст. 7, 8, 9 и 10, кои гласат:
„(7) Ослободени се од плаќање царина организациите на здружен труд за аеродромски услуги – на опремата и резервните делови што не се произведуваат во земјата, а служат за безбедност на аеродромите (антидиверзиона и друга опрема).
(8) Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Сојузниот комитет за сообраќај и врски, утврдува која опрема и резервни делови можат да се увезуваат без плаќање царина во согласност со став 7 од овој член.
(9) Ослободена е од плаќање царина Сојузната управа за царини – на опремата, резервните делови и средствата што не се произведуваат во земјата, а се употребуваат за сузбивање на недозволен промет на оружје, муниција, експлозив, дрога и сл.
(10) Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, утврдува која опрема, резервни делови и средства можат да се увезуваат без плаќање царина во согласност со став 9 од овој член.“

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 11 и 12.

Член 4

Во член 28 точка 2 став 1, точка 7 став 2, точка 8 став 2 и точка 11 став 2 зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат.

По точка 15 се додава точка 16, која гласи:

„16) државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани – на лековите за лична употреба што ги примаат од странство во пратки.“

Член 5

Во член 29 став 2 зборовите: „ст. 1 до 3“ се бришат.

Член 6

Во член 30 став 1 зборовите: „во три години еднопородно“ се заменуваат со зборовите: „во период од четири години“.

Во став 6 зборовите: „ст. 5 и 8“ се заменуваат со зборовите: „ст. 7 и 10“.

Член 7

По член 30 се додава член 30а, кој гласи:

„Член 30а

Врз основа на барање на лицата од чл. 25 до 30 на овој закон за ослободување од плаќање царина односно за примена на намалена царинска стапка, царинарницата до-

несува решение за ослободување од плаќање царина односно за примена на намалена царинска стапка.”

Член 8

Во член 41 став 3 втората реченица се брише.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Кога во постапката за царинење на стоките вредноста означена во фактурата односно во царинската декларација не може да се прифати како царинска основица зашто не одговара на одредбите на овој закон за договорената цена, а царинската основица не може да се утврди согласно со одредбите на чл. 34 до 45 од овој закон, ќе се постапи согласно со одредбите на член 266 од овој закон.”

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6 и 7.

Член 9

Член 50 се менува и гласи:

„(1) Увоз на стоки без плаќање царина односно со намалена царинска стапка, во согласност со целите на економската политика на земјата, може да се врши под следните услови:

1) дека стоките ќе се употребат во производството на стоки за извоз;

2) стоките да се увезуваат од земји од конвертибилното или клириншкото подрачје, а да се извезуваат во земји од конвертибилното подрачје;

3) стоките да се увезуваат од земји од клириншкото подрачје и да се извезуваат во земји од клириншкото подрачје;

4) увозот на стоки да придонесува за зголемување на извозот на производи од повисок степен на обработка на една технолошка групација од истородно производство;

5) стоките заради производство на стоки за извоз да се увезуваат заради одржување на континуитетот во снабдувањето на определен странски пазар, освојување на нов странски пазар, остварување заштеди во трошоците за превоз, порационално користење на постојните капацитети и сл.

(2) Поблиските прописи за критериумите за одобрување увоз на стоки без плаќање царина односно со намалување на царинската стапка за стоки што ќе се употребат во производството на стоки за извоз од став 1 на овој член ги утврдува Сојузниот извршен совет во соработка со надлежните републички и покраински органи, во согласност со целите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија за тековната година.

(3) Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, врз основа на критериумите од ст. 1 и 2 на овој член, може да одобри увоз на стоки без плаќање царина односно со намалување на царинската стапка под услов увозникот увезените стоки да ги употреби во производство за извоз и, најдоцна во рок од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија, да извезе во странство стоки во иста вредност.

(4) Ако стоките сукцесивно се увезуваат, рокот од став 3 на овој член се смета за секоја пратка посебно.

(5) Ако вредноста на увезените стоки од став 3 на овој член е поголема од вредноста на извезените стоки, на разликата на вредноста на стоките ќе се наплати царина според прописите што важеле на денот кога изминал рокот од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.”

Член 10

Во член 73 став 2 по зборовите: „возниот ред”, букват: „а” се брише, а по зборовите: „два часа”, се додаваат зборовите: „а кај маршрутните товарни возови со ист вид стоки – најдолго за еден час.”

Член 11

Во член 189 став 4 зборовите: „30 дена” се заменуваат со зборовите: „90 дена”.

Член 12

Во член 206 став 1 точка 3 по зборовите: „специјализирани складови за странски стоки и стоки од домашно производство,” се додаваат зборовите: „централни складови.”

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Ако за сместување и ракување со некои стоки се пропишани посебни услови, царинарницата ќе одобри сместување на стоките во просториите од ст. 1 и 2 на овој член само ако се исполнети тие услови.”

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: „како и начин на наплата на тие давачки” се заменуваат со зборовите: „начин на наплата на тоа обезбедување, како и начин на наплата на царина и други увозни давачки”.

Член 13

Во член 208 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат:

„(3) Местото за царинско стовариште го определува царинарницата, со претходно прибавено мислење од железничката станица и од лучката односно пристанишната организација на здружен труд.

(4) Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот магацин или од царинското стовариште во време што ќе го определи царинарницата во спогодба со железничката станица или со лучката односно пристанишната организација на здружен труд.”

Член 14

Во член 209 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат:

„(4) Ако држателот на железничко-царинскиот магацин не се придржува кон обврските пропишани со овој закон или со прописите донесени врз основа на овој закон, царинарницата може со решение привремено да го затвори железничко-царинскиот магацин и да определи рок во кој утврдените недостатоци мораат да се отстранат. Ако држателот на железничко-царинскиот магацин не ги отстрани утврдените недостатоци во определениот рок, царинарницата донесува решение за затворање на железничко-царинскиот магацин.

(5) Држателот на железничко-царинскиот магацин е должен да води евиденција за стоките сместени во железничко-царинскиот магацин.”

Член 15

Во член 210 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„(7) Во царинскиот склад е дозволено, со претходно одобрение и под надзор на царинарницата, денатурирање, алкохолизирање, препакување, сортирање, чистење и вршење на други дејствија во врска со стоките.”

По досегашниот став 7, кој станува став 8, се додава став 9 кој гласи:

„(9) Држателот на царинскиот склад е должен да води евиденција за стоките сместени во царинскиот склад.”

Член 16

Во член 211 по став 5 се додава став 6, кој гласи:

„(6) Држателот на царинското сместувалиште е должен да води евиденција за стоките сместени во царинското сместувалиште.”

Член 17

Во член 212 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Царинарницата може да одобри делови на опрема и други кабести предмети за чие пренесување е неопходна специјална механизација да можат да се сместат под царински надзор и на место што не е оградено.”

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 18

Во член 213 став 1 по зборовите: „Консигнационен склад е” зборот: „склад” се заменува со зборовите: „затворена просторија или ограден, покриен или непокриен простор.”

Во став 6 зборот: „асортиманот“ се заменува со зборот: „видот“.

Во став 10 по зборот: „сервис“, се додаваат зборовите: „централен склад, слободна царинска продавница“.

По став 10 се додаваат ст. 11 и 12, кои гласат:

„(11) Ако стоките се изнесуваат од консигнациониот склад заради сместување во царински магацин, царинско стовариште или царински склад кој се наоѓа во истото место во кое се наоѓа и консигнациониот склад, царинење на стоките може да се врши во консигнациониот склад, а стоките мораат да се изнесат од консигнациониот склад во рок од 10 дена од денот на извршеното царинење.“

„(12) За стоките што привремено се изнесуваат од консигнациониот склад царинарницата го утврдува рокот за враќање на тие стоки зависно од целта поради која стоките привремено се изнесуваат, но не подолго од 90 дена.“

Член 19

Во член 215 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Врз основа на барањето од став 1 на овој член за промена на вредноста на одделни видови стоки, царинарницата може со решение да одобри измена на вредноста само на целокупната количина на стоки од ист вид и ист квалитет што од денот на примената на договорот односно извршувањето на налогот се наоѓа на консигнационен склад. Царинарницата во решението означува од кога важи новата вредност.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 20

Во член 216 се додава нов став 1, кој гласи:

„(1) Стоките што пристигнале од странство заради сместување во консигнационен склад можат претходно да се сместат во царински магацин, царинско стовариште, царински склад, железничко-царински магацин или царинска зона.“

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, на крајот се додава реченица, која гласи:

„Декларација за сместување на стоките во консигнационен склад се поднесува и кога стоките се пренесуваат во друг консигнационен склад на истиот држател.“

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и гласи:

„(3) По приемот на декларацијата од став 2 на овој член, царинарницата ги прегледува стоките и ја утврдува нивната состојба во поглед на количината, видот и вредноста. Стоките се прегледуваат во просториите и просторите од став 1 на овој член, а по барање од држателот на консигнациониот склад, царинарницата може да одобри преглед да се врши и во консигнациониот склад.“

По став 3 се додава став 4, кој гласи:

„(4) Ако при прегледот на стоките се земен мостри или поради оправдани причини кон декларацијата за сместување на стоките во консигнационен склад не можат да се поднесат пропишаните исправи, стоките што се сместени во консигнациониот склад не можат да се пуштат во промет додека тие исправи не ѝ се поднесат на царинарницата.“

Член 21

Во член 220 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) Евиденција за вредноста на стоките во консигнациониот склад се врши по фактурната цена изразена во странската валута во која е договорено плаќање со странската фирма односно по која, според прописите за девизното работење, се врши пресметување со странската фирма.“

„(3) Ако стоките се продаваат по цена што е поголема односно помала од вредноста по која се евидентирани, држателот на консигнациониот склад е должен на царинарницата навремено да ѝ го достави ценовникот по кој се продаваат стоките.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Член 22

Во член 221а по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Ако држателот на специјализиран склад на странски стоки и стоки од домашно производство не се придржува кон обврските пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, царинарницата може привремено да го затвори специјализираниот склад на странски стоки и стоки од домашно производство и да определи рок утврдени недостатоци да се отстранат. Ако држателот на специјализираниот склад на странски стоки и стоки од домашно производство не ги отстрани утврдени недостатоци во определениот рок, царинарницата донесува решение за затворање на специјализираниот склад на странски стоки и стоки од домашно производство.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 23

По член 221а се додаваат ново поглавје и член 221б, кои гласат:

„Централни складови“

Член 221б

(1) Централен склад е затворена просторија која и служи на организацијата на здружен труд регистрирана за држење на слободна царинска продавница за сместување на стоки наменети за продажба во слободна царинска продавница.

(2) Во централен склад можат да се сместуваат увозни царински стоки во сопственост на странски лица наменети за продажба на југословенскиот пазар, увозни оцаринети стоки и стоки од домашно производство.

(3) Централен склад може да се отвори само во местото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина организациона единица.

(4) За отворање на централен склад е потребно одобрение од надлежната царинарница.

(5) Држателот на централен склад е должен да води евиденција за стоките сместени во централниот склад.

(6) За стоките сместени во централен склад, како и за царината и другите увозни давачки што ги товарат стоките одговара држателот на централниот склад.

(7) Ако држателот на централниот склад не се придржува кон обврските пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, царинарницата може привремено да го затвори централниот склад и да го определи рокот до кога ќе се отстранат утврдените недостатоци. Ако држателот на централниот склад не ги отстрани утврдените недостатоци во определениот рок, царинарницата донесува решение за затворање на централниот склад.“

Член 24

Во член 222 став 3 зборовите: „придружувањето кон условите под кои е одобрено отворање на продавницата“ се заменуваат со зборовите: „царината и другите увозни давачки што ги товарат тие стоки, освен за стоките од став 5 на овој член“.

Во став 5 зборот: „патниците“ се заменува со зборот: „лицата“.

По став 6 се додава став 7, кој гласи:

„(7) Ако држателот на слободна царинска продавница не се придржува кон обврските пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, царинарницата може привремено да ја затвори слободната царинска продавница и да го определи рокот до кој ќе се отстранат утврдените недостатоци. Ако држателот на слободната царинска продавница не ги отстрани утврдените недостатоци во определениот рок, царинарницата донесува решение за затворање на слободната царинска продавница.“

Член 25

Во член 223 став 3 по зборовите: „специјализирани складови за странски стоки и стоки од домашно производство“ се додаваат запирка и зборовите: „централни складови“.

Член 26

Во член 226 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„(4) Ако стоките се сместени во простории во кои се одржуваат меѓународни саеми, рокот за лежење на стоките може да биде најмногу шест месеци.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, бројот: „3“ се заменува со бројот: „4“.

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 27

Во член 254 став 7 се брише.

Член 28

Во член 255, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„(3) Подносителот на декларацијата е должен во декларацијата, покрај податоците од ст. 1 и 2 на овој член, да ги запише и податоците за вредноста на остварениот извоз и увоз на стоки франко југословенска граница заради остварување на правата по основа на извоз и увоз, како и следење на извозот и увозот односно следење на извршувањето на обврските преземени со меѓународни спогодби, конвенции и договори. Врз основа на овие податоци не можат да се утврдуваат фактите во врска со применувањето на прописите за пресметката и наплатата на царината.“

По досегашниот став 3 кој станува став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Поблиски прописи за начинот на внесување на податоците од став 3 на овој член донесува директорот на Сојузната управа за царини.“

Досегашниот став 4 станува став 6.

Член 29

Во член 266 став 4 зборовите: „Подносителот на декларацијата“ се заменуваат со зборовите: „Царинскиот оврзник“.

Во став 6 зборот: „осум“ се заменува со бројот: „15“.

Член 30

Во член 267 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„(2) Царинарницата може наплатата на царината и на другите увозни давачки за стоките што ги увезуваат физички лица да ја врши преку организациите на здружен труд кои врз основа на Законот за Службата на општественото книговодство вршат работи на платниот промет.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 31

Во член 270 став 1 зборовите: „и исправите што се поднесени кон декларацијата се утврди дека пресметката на царината и на другите увозни давачки не ѝ одговара на фактичната состојба во однос на количината, видот, квалитетот или вредноста на стоките односно на распоредувањето на стоките според Царинската тарифа и други тарифи“ се заменуваат со зборовите: „од кои зависи пресметката на царината и на другите увозни давачки и на исправите поднесени кон декларацијата утврди дека пресметката на царината и на другите увозни давачки не ѝ одговара на фактичната состојба на стоките“.

Член 32

По член 270 се додава член 270а кој гласи:

„Член 270а

(1) Ако со споредување на податоците од декларацијата и на податоците од исправите што се поднесени кон декларацијата, од кои не зависи пресметката на царината и на другите увозни давачки, освен во случаите од член 313 на овој закон, се утврди дека податоците од декларацијата не им одговараат на податоците од приложените исправи односно на фактичната состојба на стоките, царинарницата, на барање од подносителот на декларацијата што е поднесено во рок од една година од денот на подне-

сувањето на декларацијата, со решение ќе ги измени податоците заради усогласување со податоците од приложените исправи односно со фактичната состојба на стоките.

(2) Исправката на податоците во исправите што се поднесуваат во царинска постапка за привремено увезени, привремено извезени и консигнациони стоки (спецификација за раздолжување на привремено увезени односно привремено извезени стоки излезни лист на консигнационите стоки, спецификација за зголемувањето односно намалувањето на вредноста на консигнационите стоки и сл.) се врши на начинот, под условите и во рокот пропишани во став 1 на овој член.

(3) Рокот од став 1 на овој член кај царинењето при извозот на стоки почнува да тече од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.“

Член 33

Во член 271 став 1 зборовите: „за количината, видот, квалитетот и вредноста на стоките“, се заменуваат со зборовите: „од кои зависи пресметката на царината и на другите увозни давачки“.

Член 34

Во член 272 став 1 зборовите: „вредноста на стоките во смисла на одредбите од овој закон за договорената цена, односно што не дал точни податоци потребни за распоредување на стоките според Царинската тарифа и други тарифи“ се заменуваат со зборовите: „точните податоци од кои зависи пресметката на царината и на другите увозни давачки“.

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„(3) Решението од ст. 1 и 2 на овој член за стоките продадени од консигнационен склад царинарницата го донесува на име на купувачот на стоките.“

Член 35

Во член 274 став 1 зборовите: „утврдувањето на царинската основица или распоредувањето на стоките според Царинската тарифа и други тарифи“ се заменуваат со зборовите: „пресметката на царината и на другите увозни давачки“, а зборовите: „на член 28 точка 3 ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „на член 28 точка 3 ст. 1 до 5“.

Во став 2 зборовите: „член 28 точка 3 ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „член 28 точка 3 ст. 1 до 5“.

Член 36

Во член 275 став 1 по зборовите: „другите увозни давачки“, се додаваат зборовите: „обезбедувањето за наплата на царината и на другите увозни давачки за стоките за кои истекле роковите за лежење од член 226 на овој закон“.

Член 37

Во член 276 по точка 3 се додава точка 4, која гласи:
„(4) декларацијата по која е извршена пресметка на обезбедувањето за наплата на царината и на другите увозни давачки за стоките за кои истекле роковите за лежење од член 226 на овој закон“.

Член 38

Во член 279 став 1 точка 3 по зборот: „испраќа“ се додаваат зборовите: „идентични или“.

Член 39

Во член 314 став 1 зборот: „месечно“ се заменува со зборовите: „за пократок период“.

Член 40

Член 359 се менува и гласи:

„(1) Тој што се занимава со пренесување на стоки преку царинската линија избегнувајќи ги мерките на царинскиот надзор или избегнувајќи ги мерките на царинскиот надзор пренесе стоки преку царинската линија вооружен, во група или со употреба на сила или закана, ќе се казни со затвор од една до пет години и со парична казна.“

(2) Тој што организира групи или мрежа за вршење на кривичните дела од став 1 на овој член или мрежа на препродавачи или посредници за растурање на неоцаринети стоки, ќе се казни со затвор од една до осум години и со парична казна.

(3) Припадник на група за вршење на делата од став 1 на овој член, ќе се казни со затвор до една година и со парична казна.

(4) Стоките што се предмет на делата од став 1 на овој член ќе се одземат."

Член 41

Чл. 360 до 362 се бришат.

Член 42

Во член 363 став 1 се брише.

Во став 2, кој станува став 1, зборовите: „Ако стоките не се пронајдат“ се заменуваат со зборовите: „Ако стоките што биле предмет на кривичното дело од член 359 на овој закон не се пронајдат.“.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 43

Во член 364 зборовите: „од чл. 359 и 360“ се заменуваат со зборовите: „од член 359“.

Член 44

Во член 365 зборовите: „од чл. 359 и 360“ се заменуваат со зборовите: „од член 359“.

Член 45

По член 365 се додава член 365а, кој гласи:

„Член 365а

(1) Стоките со кои е извршено кривичното дело од член 359 на овој закон, што се одземени или нивната вредност е наплатена врз основа на член 363 од овој закон, како и превозното односно преносното средство одземено согласно со член 364 од овој закон ѝ се предаваат на царинарницата која со нив постапува според прописите.

(2) Средствата остварени врз основа на став 1 од овој член претставуваат приход на буџетот на федерацијата."

Член 46

Во член 366 став 1 зборовите: „од 10.000 до 1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 450.000 до 45.000.000 динари.“

Во став 2 зборовите: „од 3.000 до 30.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 250.000 до 2.500.000 динари“.

Член 47

Член 369 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од двократен до дваесеткратен износ на избегнатата царина односно од еднократен до осумкратен износ на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата, на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во исправите што се поднесуваат кон царинската декларација значи друг квалитет, вид, количина, вредност или потекло на стоките односно на друг начин овозможи неточно пријавување на стоките при преминувањето на царинската линија или при царинењето, со намера да го избегне плаќањето на царината и на другите увозни давачки или со намера да ги плати во помал износ (член 254 став 4 и член 255);

2) ако во исправите што се поднесуваат кон царинската декларација значи друг квалитет, вид, количина, вредност или потекло на стоките, со намера при извозот на стоките да го избегне точното искажување на податоците наведени во царинската декларација (член 254 став 4 и член 255).

(2) За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на

здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари."

Член 48

Член 370 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до петнаесткратен износ на избегнатата царина односно од еднократен до шестократен износ на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако надвор од граничниот премин пренесе или се обиде да пренесе стоки преку царинската линија (член 12);

2) ако преку граничниот премин пренесе скриени стоки или се обиде тоа да го стори (чл. 7 и 16);

3) ако без пријава до царинарницата увезе или се обиде да увезе друмско моторно возило на кое се втиснати броевите на шасијата или на моторот на возилото под кои е тоа регистрирано кај надлежните сообраќајни органи во Југославија, или на кое се ставени домашни регистарски ознаки (таблици) или врз основа на сообраќајна книшка во која се извршени исправки на ознаките на возилото (чл. 7 и 16);

4) ако на царинарницата ѝ пријави стоки но го оневозможи спроведувањето на царинската постапка (член 267);

5) ако во царинскиот пограничен појас на море, на меѓународните и граничните реки или на граничните езера, без одобрение од царинарницата, од пловни објекти што сообраќаат со странство прими или предаде стоки (чл. 7 и 16 и член 138 став 1);

6) ако во царинскиот пограничен појас на море, на меѓународните и граничните реки или на граничните езера од пловни објекти фрли или се обиде да фрли стоки во морето, реката или езерото со намера да го одбегне царинскиот надзор (чл. 7 и 16);

7) ако за стоките натоварени на брод во домашна лука односно пристаниште, од моментот на натоварувањето на стоките до моментот на напуштањето на царинското подрачје на Југославија, не располага со официјални исправи за истоварувањето на стоките, а со прегледот се утврди помала количина на стоките од количината што е натоварена или се утврди повреда на царинските обележја (чл. 7 и 11 и чл. 127 до 138 во врска со член 296);

8) ако за цигари, алкохолни пијачки и други производи што во земјата од која се допремаат се сметаат за монополски, оружје, муниција и опојни дроги натоварени на брод во домашна лука односно пристаниште, кој повторно ќе вклопи во југословенските територијални води, во рок од шест месеци од денот на испловувањето од луката на натоварот, не располага со официјални исправи за истоварувањето на стоките, а со прегледот се утврди помала количина на стоките од количината што е натоварена или се утврди повреда на царинските обележја (член 112 во врска со член 286);

9) ако во текот на летот исфрли стоки од воздухопловот со намера да ги избегне мерките на царински надзор (член 7, член 166 став 1 и член 186);

10) ако со лажно прикажување на фактите издејствува или се обиде да издејствува при увозот или извозот на стоки ослободување од плаќање царина или плаќање царина во помал износ или некакво друго царинско олеснение (чл. 25 до 30);

11) ако не ѝ ги пријави односно не ѝ ги предаде на приемната односно на излезната царинарница стоките упатени до приемната односно до излезната царинарница, или на друг начин го оневозможи пријавувањето односно предавањето на стоките или таквите стоки ги предаде во изменета состојба (член 179 и чл. 191 до 203);

12) ако со намера да ги избегне мерките на царински надзор во раминувачкиот манифест запише стоки што не се натоварени на бродот односно во воздухопловот кој сообраќа со странство (чл. 127 и 170);

13) ако со цигари, алкохолни пијачки и со други производи што од земјата во која се допремаат се сметаат монополски, оружје, муниција и опојни дроги, без одобрение од надлежниот царински орган, вклопи во царинскиот пограничен појас на море (член 296 став 5);

14) ако со намера да прими стоки за превоз чишто увоз е забранет или е посебно регулиран, впови во царинскиот пограничен појас на море (член 296).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари.

(3) Ако за стоките од став 1 точ. 4, 6, 7 и 11 на овој член не може да се утврди количината и вредноста, организацијата на здружен труд или друго правно лице ќе се казни со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари.

(4) Ако за стоките од став 1 точ. 4, 6, 7 и 11 на овој член не може да се утврди количината и вредноста, ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари."

Член 49

Член 371 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до десеткратен износ на избегнатата царина односно од еднократен до четирекратен износ на вредноста на стоките ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не ѝ ги пријави на царинарницата стоките што ги пренесува преку царинската линија (член 16);

2) ако во слободна царинска продавница односно во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство им продава стоки на лица што не ги исполнуваат условите за купување на тие стоки (чл. 221а и 222);

3) ако во определен рок не поднесе царинска декларација за брод што ќе почне стопански да се искористува пред преминувањето на царинската линија (член 267 став 3);

4) ако стоките увезени врз основа на царински овластители ги отуѓи пред определениот рок или му ги предаде на друг на употреба или ги употреби за други цели, а не за целите поради кои тие стоки, во целост или делумно, се ослободени од плаќање царина и други увозни давачки (чл. 25 и 27 и член 30 ст. 6 и 11).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари."

Член 50

Член 372 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до петкратен износ на избегнатата царина односно од еднократниот до двократен износ на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако увезените стоки за кои на царинарницата ѝ е поднесена пријава за увоз и превоз на стоките, му ги предаде на друг или такви стоки прими или употреби пред извршениот преглед (член 259);

2) ако со намера да се причини плаќање царина и други увозни давачки во помал износ, во увозната царинска декларација ги означат неточно количината, видот, квалитетот или вредноста на стоките или не ги наведе сите стоки (член 255);

3) ако ги задржи или не ѝ ги предаде на царинарницата царинските стоки (член 7);

4) ако по извршениот царински преглед, а пред плаќањето на царината и на другите увозни давачки, стоките му ги предаде на друг, такви стоки прими или со нив на кој и да било друг начин располага (член 267 ст. 1 и 2);

5) ако ги повреди царинските обележја со намера да ги избегне мерките на царинскиот надзор (член 11);

6) ако не ѝ го предаде на царинарницата другиот багаж на патниците упатен од странство (чл. 180 и 183).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари.

(3) Ако за стоките од овој член не може да се утврди количината и вредноста, организацијата на здружен труд или друго правно лице ќе се казни со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

(4) Ако за стоките од овој член не може да се утврди количината и вредноста, ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 25.000 до 250.000 динари."

Член 51

Член 373 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до трикратен износ на избегнатата царина односно од еднократен до двократен износ на вредноста на непријавените стоки, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во извозната царинска декларација неточно ги означат количината, видот, квалитетот или вредноста на стоките или не ги наведе сите стоки (член 255 во врска со член 294);

2) ако во увозната царинска декларација, спротивно на податоците содржани во исправете што се поднесуваат кон царинската декларација, неточно ги означат количината, видот, квалитетот или вредноста на стоките или не ги наведе сите стоки, ако тоа би причинило плаќање царина и други увозни давачки во помал износ (член 255).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

(3) Ако за стоките од став 1 на овој член не можат да се утврдат количината и вредноста, организацијата на здружен труд ќе се казни со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

(4) Ако за стоките од став 1 на овој член не можат да се утврдат количината и вредноста, ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 25.000 до 250.000 динари."

Член 52

Член 374 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од 450.000 до 4.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако на царинскиот орган, во рок од две години од денот на подигањето на стоките од под царински надзор, не му даде потребни известувања, или не му овозможи во работно време влегување во службените простории и простори или не му овозможи да изврши преглед на стоките, деловните книги, исправите и на други податоци од евиденцијата (член 274);

2) ако со брод што сообраќа со странство неовластено впови во домашни реки или канали што не се отворени за меѓународен сообраќај (член 108).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари."

Член 53

Член 375 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од 250.000 до 2.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не води или неуредно води евиденција за стоките сместени во констигнационен склад или не се придржува кон пропишаните услови и рокови за пријавување на стоките што се сместуваат во констигнационен склад, како и за царинење и уплатување на царината и на други увозни давачки за стоките што се продадени од констигнационен склад (чл. 217, 219 и 220);

2) ако не води или неуредно води евиденција за стоките сместени во слободна царинска продавница или не се

придржува кон условите под кои е одобрено отворање на слободни царински продавници (член 222);

3) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-те сместени во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство (член 221а);

4) ако не води или неуредно води евиденција за стоки-те сместени во централен склад (член 221б);

5) ако не се придржува кон обврските во поглед на обезбедувањето услови за спроведување на мерките на царински надзор за привремено увезени стоки (чл. 308 и 320);

6) ако не поднесе документација за стоките што се оцаринети без потполна документација во рокот пропишан со актот на Сојузниот извршен совет донесен врз основа на член 254 став 6 од овој закон (член 254 став 6);

7) ако во рокот пропишан со актот на Сојузниот извршен совет, донесен врз основа на член 206 став 6 од овој закон, не поднесе податоци односно документација за пресметка на обезбедувањето за наплата на царината и другите увозни давачки за стоките што, организацијата на здружен труд ги држи по своја вина под царински надзор за време подолго од роковите од член 226 на овој закон (член 206 став 6);

8) ако за стоките за кои е определена стапка на царината „Слободно“ или што не подлежат на плаќање царина, во определен рок не поднесе потребни исправи за вредноста, количината и квалитетот на стоките оцаринети врз основа на привремени податоци (член 266 став 4).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд и во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.”

Член 54

Член 376 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна во височина на наплатената царина ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице ако во определен рок не ги поднесе потребните исправи за вредноста, количината и квалитетот на стоките оцаринети врз основа на привремени податоци (член 266 став 4).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 25.000 до 250.000 динари.”

Член 55

Член 377 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако со превозното средство со кое доаѓа односно заминува во странство или влегува односно излегува од царинската зона не се запре на местото што е определено за тоа (чл. 60, 89 и 195 и член 166 став 2);

2) ако без одобрение од царинарницата натоварува стоки на брод што сообраќа со странство (чл. 7 и 112);

3) ако спротивно на одредбите на овој закон со пловен објект во домашниот сообраќај на море пристане во лука што не е отворена за меѓународен сообраќај или пристане до царински бент во лука отворена за меѓународен сообраќај (член 108);

4) ако со брод што сообраќа со странство неовластено пристане во лука или во пристаниште што не е отворено за меѓународен сообраќај или пристане надвор од царинскиот бент (член 104);

5) ако со пловен објект неовластено пристане во царинската зона или ако без пропишана дозвола влезе во таа зона (чл. 105 и 108);

6) ако без одобрение од царинарницата пристане со брод што е во повластена пловидба, што превезува домашни или странски неоцаринети стоки за кои има други соодветни царински исправи освен манифест, што вее воен поморско знаме, со службен брод (брод на орган на управата, на поморската пловидба, на внатрешната пловидба и др.), со брод што служи за научни цели, со рибарски брод што служи само за риболов, со брод на земјоделец

што служи само за потребите на неговото занимање, со спортски брод или со чамец додека служи за спорт односно за лични потреби на неговите сопственици кон брод што сообраќа со странство (член 123);

7) ако во домашниот сообраќај на море, на граничните и меѓународните реки или на граничните езера, без претходна пријава до царинарницата, истоварува или претоварува стоки што подлежат на царински надзор или симнува односно качува патници и патнички багаж или го снабдува бродот односно бродскиот екипаж со стоки – ако бродот не ужива повластена пловидба (чл. 7 и 108);

8) ако во домашниот сообраќај прими на странски пловен објект стоки или патници заради превоз, или без одобрение од царинарницата прима стоки или патници на домашен брод кој сообраќа со странство (чл. 7 и 108);

9) ако ги пречекори роковите за поднесување пријава односно манифест (член 74, член 91 став 1 и чл. 117, 131 и 169);

10) ако на царинарницата и поднесе пријава за увоз и провоз на стоки што не е во согласност со превозните исправи (чл. 76, 91 и 140 и чл. 169 до 175);

11) ако во увозната царинска декларација означи друго потекло на стоките, неточна количина, квалитет, вид или вредност на стоките, ако тоа не причинува плаќање царина и други увозни давачки во помал износ (член 255);

12) ако го пречекори рокот за предавање на стоките на приемната односно излезната царинарница (член 191 и член 203 став 3);

13) ако во пропишаниот рок не ја извести царинарницата дека примил на чување моторно возило (член 98);

14) ако ги повреди царинските обележја (член 11);

15) ако со пловен објект или воздухоплов сообраќа без пропишани и уредни царински исправи (чл. 109, 161 и 169);

16) ако во манифестот или другите царински исправи не ги запише стоките или во нив ја запише тежината на стоките, а разликата меѓу запишаната тежина и тежината запишана во манифестот односно во другите царински исправи ги преминува отстапувањата дозволени со прописите или узансите за прометот на стоки (чл. 110, 164, 172 и 303);

17) ако со воздухоплов ја прелета царинската линија на место или на начин противен на прописите или не се придржува кон пропишаниот пат, или слета односно полета надвор од определеното воздухопловно пристаниште (член 165);

18) ако домашни стоки превезува од едно место во друго место по море односно по граничните делови на реки или по граничните езера, без пропишани царински исправи (член 164);

19) ако во пропишаниот рок не ја извести царинарницата за пристигањето на редовни и вонредни превозни средства (чл. 63, 116 и 188);

20) ако без одобрение од царинарницата стапи на превозно средство што доаѓа од странство (член 7);

21) ако при преминувањето на царинската линија не и ги пријави на царинарницата стоките за кои сигурно ќе се утврди дека се набавени во Југославија, односно дека над нив е спроведена постапка за увозно царинење (член 16);

22) ако во царинската декларација неточно ги означи податоците за вредноста на остварениот извоз и увоз франко југословенска граница (член 255 став 3);

23) ако го пречекори рокот за враќање на дел за замена или на резервен дел од воздухоплов земен на послуга (член 189 став 4).

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 25.000 до 250.000 динари.”

Член 56

Член 378 се менува и гласи:

„(1) Организацијата на здружен труд или друго правно лице што стоките ќе ги купи, продаде, протури, прими на подарок, прикрие прими на чување, употреби или ги прими на држење по која и да било основа, а за кои знае или според околностите на случајот можело да знае дека

со нив е извршен прекршок од член 370 став 1, член 371 став 1 точ. 1 и 4, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 точ. 2, 3, 6 и 7 и од член 380б, ако сторителот извршил некое од дејствијата од член 370 став 1, член 371 став 1 точка 1 и од член 372 став 1 точка 3 на овој закон, ќе се казни со истата казна пропишана за извршителот на прекршокот.

(2) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

(3) За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со казната од тој став и домашно и странско физичко лице.

Член 57

Член 379 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до десеткратен износ на избегнатата царина односно од еднократен до четирикратен износ на вредноста на стоките ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок домашно и странско физичко лице:

1) ако кон увозната царинска декларација односно кон исправата по која стоките се царинат во скратена постапка приложи исправи во кои податоците за вредноста на стоките се неточни или таквите исправи му ги предаде на подносителот на декларацијата заради спроведување на постапката на царинење, ако тоа би причинило плаќање царина и други увозни давачки во помал износ (член 34);

2) ако не и ги пријави на царинарницата стоките што ги внесува од слободна царинска продавница (чл. 7 и 16);

3) ако во царинската декларација не ги пријави или неточно ги пријави стоките упатени од странство со превозна исправа – багажница (чл. 253 и 255);

4) ако на излезната царинарница и пријави дека привремено изнесува стоки што не ги носи со себе (член 16);

5) ако на царинарницата лажно и прикаже дека внесува стоки што како патник привремено ги изнел (член 350);

6) ако моторното возило со редовна странска регистрација, со кое дошло од странство во Југославија заради постојано населување, пред поднесувањето на декларацијата до царинарницата, го отуѓи или му го предаде на друг на употреба (член 91 став 2);

7) ако стоките увезени врз основа на царинска повластица ги отуѓи пред одредениот рок или му ги предаде на друг на употреба или ги употреби за други цели, а не за целите поради кои тие стоки, во целост или делумно, се ослободени од плаќање царина и други увозни давачки (член 26, член 28 точка 3, член 29 став 1, член 30 и член 222 став 5).

(2) Ако за стоките од став 1 точка 4 на овој член не можат да се утврдат количината и вредноста, сторителот на прекршокот ќе се казни со парична казна од 25.000 до 250.000 динари.

Член 58

Член 380 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од еднократен до трикратен износ на избегнатата царина односно од една половина на износот на вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина, ќе се казни за прекршок домашно и странско физичко лице:

1) ако не и ги пријави на царинарницата стоките чиј што увоз не е забранет, што ги пренесува преку царинската линија, а што се наменети за вршење дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, за потребите на членовите на неговото домаќинство, за негови лични потреби и за лични потреби на членовите на неговото семејство (член 350);

2) ако царинарницата пронајде непријавени стоки кај странски патник во превозот при излегувањето од царинското подрачје на Југославија (член 350);

3) ако не ги пријави стоките што ги провезува преку царинското подрачје на Југославија врз основа на уредни превозни исправи во превозното односно преносното средство, на кое се неповредени царинските обележја (член 295 став 1);

4) ако моторното возило со редовна странска регистрација, со кое доаѓа во Југославија заради постојано населување, не и го пријави на надлежната царинарница (член 16 и член 91 став 2).

(2) Ако вредноста на стоките што се предмет на прекршокот од став 1 на овој член е помала од 150.000 динари, царинскиот работник на самото место ќе наплати парична казна во износ од 25.000 динари, а стоките ќе ги оцарини. Ако извршителот на прекршокот одбие да ја плати казната, против него ќе се поведе редовна прекршочна постапка.”

Член 59

По член 380 се додаваат чл. 380а и 380б, кои гласат:

„Член 380а

(1) Со парична казна од 45.000 до 450.000 динари ќе се казни за прекршок домашно и странско физичко лице:

1) ако го пречекори рокот за пријавување до царинарницата на моторното возило со редовна странска регистрација со кое дошло во Југославија заради постојано населување (член 91 став 2);

2) ако на царинскиот орган не му даде потребни известувања или му оневозможи да изврши преглед на стоките и на исправите заради проверување на условите за користење на царинската повластица од член 28 точка 3 и од член 29 став 1 точка 1 (член 274).

Член 380б

(1) Домашното или странското физичко лице кое ќе изврши некое од дејствијата пропишани во член 369 став 1, член 370 став 1, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1, член 373 став 3 точка 2, член 374 став 1, член 375 став 1 точка 8, член 376 став 1 и член 377 став 1 од овој закон, ќе се казни за прекршок со паричната казна пропишана во овие одредби за правно лице.

(2) Ако за стоките од член 370 став 1 точ. 4, 6, 7 и 11 на овој закон не можат да се утврдат количината и вредноста, сторителот на прекршокот ќе се казни со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари.

(3) Ако за стоките од член 372 став 1 на овој закон не можат да се утврдат количината и вредноста, сторителот на прекршокот ќе се казни со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.”

Член 60

Во член 381 став 1 зборот: „две” се заменува со зборот: „три”.

Во став 2 зборот: „четири” се заменува со зборот: „шест”.

Член 61

Член 382 се брише.

Член 62

Во член 383 став 1 се менува и гласи:

„(1) Стоките што се предмет на прекршоците од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и точка 5 и од член 380б став 1, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 точка 3, и стоките што се предмет на прекршоците од член 378 ст. 1 и 3 во врска со член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и член 380б став 1 ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 точка 3 на овој закон, ќе се одземат.”

Став 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 2 до 6.

Член 63

Во член 384 зборовите: „во член 164” се заменуваат со зборовите: „во член 168”.

Член 64

Во член 385 став 1 се менува и гласи:

„(1) Превозното односно преносното средство може да се одземе ако неговите тајни и скришни места се искористени за криење на стоките што се предмет на прекршоците од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13, член 371 став 1 точка 1 и од член 380б, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13 и член 371 став 1 точка 1 на овој закон, или тоа било наменето исклучително за извршување на тие прекршоци и ако вредноста на стоките што се предмет на прекршоците е поголема од една третина на царинската основица на превозното односно преносното средство.“

Член 65

Во член 386 став 1 се менува и гласи:

„(1) Превозното односно преносното средство со кое не се вршат услуги на превоз во јавниот сообраќај, а е употребено за превоз на стоки преку царинската линија односно на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а кои се предмет на прекршоците од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13, член 371 став 1 точка 1 и член 380б, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13 и член 371 став 1 точка 1 на овој закон, може да се одземе ако вредноста на стоките што се предмет на прекршоците е поголема од една третина од вредноста на тоа средство и ако лицето што ги презело стоките на превоз или возачот на превозното односно на преносното средство знаел или можел да знае дека се во прашање такви стоки.“

Член 66

Во член 387 став 1 се менува и гласи:

„(1) Стоките што се предмет на прекршоци од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1, член 372 став 1 точка 3, член 379 став 1 точ. 1 до 3 и член 380б став 1, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 3, точ. 5 до 10 и точ. 12 и 13, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 точка 3 на овој закон, можат да се одземат и ако не се сопственост на сторителот на прекршокот.“

Во став 2 зборовите: „член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13 и член 371“ се заменуваат со зборовите: „член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13, член 371 став 1 точка 1 и член 380б, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 369 став 1 точка 1, член 370 став 1 точ. 1 до 9 и точка 13 и член 371 став 1 точка 1.“

Член 67

Во член 389 став 1 се менува и гласи:

„(1) Ако со решението за прекршок од член 370 став 1 точ. 1 до 11, член 371 став 1 точ. 1 до 4, член 372 став 1 точка 1 и точ. 3 до 5, член 378 ст. 1 и 3, член 379 став 1 точ. 1, 2 и 7, член 380 став 1 точка 1 и член 380б, ако сторителот на прекршокот извршил некое од дејствијата од член 370 став 1 точ. 1 до 11, член 371 став 1 точка 1 и член 372 став 1 точка 1 и точ. 3 до 5 на овој закон, не се одземаат стоките, односно ако прекршочната постапка е запрена или не може да се води поради тоа што сторителот е непознат или и е недостапен на надлежните органи, или поради постоењето на други законски пречки, царинарницата, по службена должност, ќе поведе постапка заради наплата на царината и на другите увозни давачки.“

Член 68

Во член 391 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 69

Во член 393 став 4 се брише.

Член 70

Во член 397 став 2 зборовите: „Сојузниот комитет за наука и технологија“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган за заштита на спомениците на културата во републиката односно во автономната покраина“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Стоките што не се продадени во смисла на ст. 1, 2 и 3 од овој член, како и стоките што можат штетно да дејствуваат врз здравјето или моралот (дроги, порнографски и непријателски пропаганден материјал и сл.) се уништуваат под царински надзор.“

Во став 4, кој станува став 5, зборовите: „од став 1“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 4“.

Член 71

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Царинскиот закон.

Член 72

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

339.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за обезбедување на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86 и 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Се одобрува Завршната сметка на средствата за регрес за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 139

14 април 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

340.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), а во врска со точка 1 одредба под 2 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка, односно при определувањето на царинската стапка „Слободно“ на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БАКАР

1. На увозот на опрема што се користи за производство на бакар, што не се произведува во земјата, а се увезува заради реализација на инвестиции по основ на здружување на труд и средства заради зголемување на производството за остварување на заеднички извоз, не се плаќа царина, на производите од долунаведените тар. броеви и тарифни ознаки од Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	1	2	3
1	2	3			
73.05		Други цевки (на пример: заварени, заковани или затворени на сличен начин) со внатрешен и надворешен кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 mm, од железо или челик:		8414.80	Ех
	7305.3	– Други, заварени:		8414.805	Вакуум-пумпи за филтери во уреди за флотирање на руда
	7305.31	– – надолжно заварени			– Друго:
	7305.39	– – други			– – – други стабилни компресори
	7305.90	– Други			Ех
		Ех			– Стабилни компресори, на низок притисок со капацитет преку 500 m ³ /min и со работен притисок до 2 МПа
		Специјални шевни цевки за транспорт на топилнички гасови и прашина во топилници		8414.806	– Стабилни компресори на висок притисок со капацитет преку 2000 m ³ /h и со работен притисок преку 2 МПа
73.07		Прибор за цевки (на пример: спојници, колена, муфови), од железо или челик:	84.17		– – – дувалки
	7307.9	– Друго:		8417.10	Индустриски и лабораториски печки; вклучувајќи и печки за спалување, неелектрични:
	7307.99	– – друго			Печки за пржење, топење или за друга топлотна обработка на руда, пирит или на метали:
		Ех		8417.101	– – – печки за топење на метали или руди на железо
		Дилатациони компензатори изработени од кисело отпорни материјали за гасоводи		8417.103	– – – печки за други руди, прженец или концентрат
84.04		Помошни уреди за котли од тар. бр. 84.02 и 84.03 (на пример: економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саги, рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на водена или друга пареа:	84.19		Машини, уреди и лабораториска опрема, електрично загревани или незагревани, за обработка на материјали со промена на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини и уреди за домаќинството; проточни и акумулациони грејачи за вода, неелектрични:
	8404.10	– Помошни уреди за котли од тар. бр. 84.02 и 84.03:		8419.3	– Сушилници:
	8404.101	– – – за котли од тар. број 84.02		8419.39	– – други:
		Ех		8419.392	– – – за руди и концентрати
		Утилизатори за ладење на гасови на пламени печки и конвертори		8419.40	– Уреди за дестилација или ректификација:
84.13		Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:		8419.401	– – – ректификациони колони за производство на кислород
	8413.70	– Други центрифугални пумпи:		8419.50	– Изменувачи на топлина:
	8413.704	– – – пумпи за агресивни хемиски материјали		8419.509	– – – друго
		Ех		8419.8	– Други машини, уреди и опрема:
		Центрифугални пумпи со хидродинамичко затинање на вратилото, за транспорт на електролити во електролиза		8419.89	– – друго:
	8413.709	– – – други		8419.899	– – – друго
		Ех			Ех
		Центрифугални пумпи за одвод на вода од јама во рудници	84.21		Изменувачи на точлина и разладни уреди
	8413.8	– Други пумпи; елеватори на течности:			Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење; уреди за филтрирање и пречистување на течности или гасови:
	8413.81	– – пумпи:		8421.2	– Уреди за филтрирање и пречистување на течности:
	8413.810	– – – други			– – други:
		Ех		8421.29	– – – други
		Други пумпи – потопувачки и мембрански пумпи за агресивни материјали		8421.299	– – – други
84.14		Воздушни или вакуум-пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на миризба со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтери:		8421.3	– уреди за филтрирање и пречистување на гасови:
	8414.5	– Вентилатори:		8421.39	– – – други:
	8414.59	– – други:			Ех
	8414.599	– – – други вентилатори:			– Одвојувачи на прашина, со капацитет преку 400 m ³ /min
		Ех	84.22		– Уреди за филтрирање на концентрати на руда
		– Вентилатори на низок притисок за проветрување на јами во рудници			– Електрофилтери за издвојување на метали од гасови на топилница
		– Вентилатори специјално приспособени кон условите за работа во топилниците			Машини за миене садови; машини за чистење и сушење на шишиња и други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање, капслирање и етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи и други контејнери; други машини за пакување или завивање; машини за газирање пијалаци:
	8414.10	– Вентилатори за агресивни гасови во електролиза			
		– Вакуум-пумпи			

1	2	3	1	2	3
84.23	8422.40 – Други машини за пакување или за- вивање Ех Машини за пакување на катоди од ба- кар Ваги (освен ваги со осетливост до 5 дентиграми) вклучувајќи и машини за броење и контрола, кои работат врз база на мерење на маса; тегови за ва- ги од сите видови: 8423.8 – Друго: 8423.89 – друго: 8423.899 – друго Ех Ваги за мерење на маса и регулирање на брзината на протокот на материја- ли за транспортери, со ленти со носи- вост преку 100 t материјал на сат или со ширина на лентата од 1000 mm и повеќе 84.26 Дигалки, вклучувајќи и кабли – дигал- ки, портални дигалки, портални авто- кари и автокари опремени со дигалка: 8426.1 – Мосни, претоварни и портални ди- галки и портални автокари: 8426.11 – – мосни дигалки со фиксни столбо- ви: 8426.111 – – – за топилници Ех Кранови за манипулација со печки и конвертори во топилници 8426.4 – Други дигалки, самоодни: 8426.41 – – на пневматски тркала: 8426.411 – – – носивост над 10 t 8426.9 – Други дигалки: 8426.99 – – други Ех 84.28 Автодигалки, со носивост преку 100 t Други машини за дигање, манипула- ција, натовар или растовар (на при- мер: лифтови, подвижни скали, тран- спортери и жичарници): 8428.20 – Транспортери, пневматски Ех Уреди за транспорт на бакарна пра- шина од електрофилтери, утилизато- ри и гасови до топилничките печки 8428.3 – Други транспортери што работат континуирано, за стоки или матери- јал: 8428.31 – – специјално предвидени за употре- ба под земја: 8428.319 – – – други 8428.33 – – други, со лента 8428.90 – Други машини: 8428.902 – – специјални јамски платформи наменети за дигање и спуштање на рудари и материјали при ра- боти во јама 8428.909 – – – друго 84.29 Булдожери, англодзери, гредери, по- рамнувачи, скрепери, багери, натовару- вачи со лопата, машини за набива- ње и друмски валјаци, самоодни: 8429.5 – Багери и натоварувачи: 8429.51 – – натоварувачи со предна лопата: 8429.511 – – – до 184 kW, гасеничари 8429.513 – – – до 184 kW, со тркала 8429.52 – машини со надградба што се об- рнува 360°: 8429.522 – – – други ротациони багери 8429.524 – – – багери со механичка трансмиси- ја, со багерски уреди и со зафат- нина на лажицата над 4 m³ до 8 m³ 8429.525 – – – други багери со механичка тран- смисија и со багерски уреди 8429.526 – – – други гасеничари до 221 kW	84.30	8429.527 – – – други гасеничари над 221 kW 8429.528 – – – други со тркала 8429.529 – – – други 8429.59 – – – други Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупче- ње земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег: 8430.4 – Други машини за дупчење: 8430.41 – – самоодни: 8430.419 – – – други 8430.49 – – – други: 8430.494 – – – ротациони и перкусиони маши- ни за експлоатациони дупчења со наклон на дупчењето над 25° и со пречник на дупчотината над 12 cm 8430.495 – – – машини за хидролошки дупчења до 100 m 8430.496 – – – други машини за: хидролошки (над 100 m) или експлоатациони (над 100 m) дупчења 8430.497 – – – за експлоатациони дупчења до 100 m 8430.499 – – – други 84.54 Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи и машини за леење, што се користат во металургијата или во ле- арниците за метали: 8454.10 – Конвертори: – – – други Ех Конвертори за преработка на бакре- нец 8454.30 – Машини за леење: 8454.303 – – – под притисок, други 8454.309 – – – други Ех 84.67 Карусел-машини за леење на аноди Рачни алатлики, пневматски или со вграден неелектричен мотор: 8467.1 – Пневматски: 8467.11 – – – ротационо вклучувајќи конбини- рани-перкусиони) 8467.19 – – – други Ех 84.74 Високо продуктивни дупчачки чекан- чиња за дупчење на мински дупки, со можност на дупчење преку 8 m во длабина Машини за сортирање, просејување, сепарација, миене, дробење, мелење, мешање или гмечење на земја, камен, руда или на други минерални матери- јали во цврста состојба (вклучувајќи прав и маса – паста); машини за агло- мирање, моделирање или обликува- ње на цврсти минерални горива, кера- мичка маса, цемент, гипс или на дру- ги минерални производи во форма на прав или маса – паста; машини за из- работка на леарски калапи од песок: 8474.10 – Машини за сортирање, просејување, сепарација или миене 8474.20 – Машини за дробење или мелење: 8474.202 – – – на руди на метали 8474.209 – – – други 8474.3 – Машини за мешање или гмечење: 8474.39 – – – други: 8474.391 – – – за мешање 8474.80 – – – Други машини 8474.809 – – – други Ех – Мелници за мелење на јаглен во то- пилници – Уреди за кондиционирање на рудна пулпа – кондиционери		

1	2	3	1	2	3
84.79	Машини и механички уреди со посебни функции, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава: 8479.8 -- Други машини и механички уреди: 8479.89 -- друго: 8479.899 --- други Ех -- Уреди за изработка на појдовни листови на катоди -- Машини за миење на катоди -- Уреди со висок притисок за миење на делови на механизацијата во рудници		87.04	спортери на подот заради натовар односно растовар на руда Моторни возила за превоз на стоки: 8704.10 Саопстворни (дампера), конструирани за работа надвор од патна мрежа: 8704.102 --- над 30 до 70 t носивост 8704.103 --- над 20 до 30 t носивост, составени 8704.106 --- други, составени: Ех Специјални јамски камиони за транспорт на руда со брзина напред-назад до 30 km/h	
84.81	Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци и слично, вклучувајќи вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили: 8481.10 -- Вентили за намалување на притисок 8481.20 -- Вентили за маслено-хидраулични или пневматски трансмисии 8481.30 -- Неповратни вентили 8481.40 -- Сигурносни вентили 8481.80 -- Други уреди		87.05	Моторни возила за специјални цели (на пр.: самонатоварни возила за превлекување на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила -- подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или стоки: 8705.10 -- Возила-дигалки Ех Специјални возила со хидраулична платформа, со можност на кревање на висина над 15 m	
85.04	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пр.: исправувачи) и индуктивни калемии: 8504.2 -- Трансформатори со течен диелектрик: Ех Трансформатори за јамска мрежа 8504.3 -- Други трансформатори: 8504.40 -- Статички конвертори (претворувачи) 8504.50 -- Други индуктивни калемии		87.09	Самоодни товарни возила, без уреди за кревање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, докови или на аеродроми, за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни возила (освен трактори од тар. број 87.01), што се користат на перони на железнички станици; делови од наведените возила: 8709.1 -- Возила: 8709.19 -- други: 8709.199 --- друго: Ех Факалки за симнување и наместување на тркалата дампера со носивост над 70 t	
85.14	Индустриски и лабораториски електрични печки (вклучувајќи индукциони и диелектрични); друга опрема за индустриско и лабораториско индукционо и диелектрично загревање: 8514.10 -- Печки загревани со електричен отпор 8514.102 --- за топење на руда на метали 8514.20 -- Индукциони и диелектрични печки: 8514.209 --- диелектрични печки 8514.30 -- Други печки		90.22	Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета илил гама зрачења, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, командни табели и командни маси, екрани, маси, столови и слично за испитување или лекување: 9022.2 -- Апарати што користат алфа, бета или гама зрачење за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи апарати за радиографија или радиотерапија: 9022.29 -- за други употреби: 9022.299 --- друго Ех Уреди за управување и контрола на процесот на флотирање на руда	
85.37	Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко управување) пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе производи од тар. бр. 85.35 и 85.36, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги оние со вградени инструменти и апарати од глава 90, освен комутациони апарати од тар. број 85.17: 8514.10 -- За напон до 1000 V 8537.20 -- За напон над 1000 V		90.27	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пример: полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење и контрола на вискозитет, порозност, експанзија, површински напон и слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични и фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми:	
86.01	Шински локомотиви напојувани од надворешен извор на електрицитет или од електричен акумулатор: 8601.10 -- Напојувани од надворешен извор на електрицитет: 8601.109 --- други 8601.20 -- Напојувани од електрични акумулатори: 8601.109 --- други 8601.209 --- други				
86.06	Железнички и трамвајски товарни вагони, несамоодни: 8606.30 -- Самоистоварни вагони, освен оние од тар. подбр. 8606.10 и 8606.20: Ех Специјално конструирани јамски вагони што се вовлекуваат и извлекуваат еден од друг, со вградени тран-				

1	2	3
	9027.30	– Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени):
	9027.301	– – – електронски
90.31	9027.309	– – – други
		Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили:
	9031.20	– Пробни маси:
	9031.209	– – – други
		Ех
		Пробни маси за испитување на мотори со внатрешно согорување на дам-пети со носивост над 70 t
90.31		Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили:
	9031.80	– Други инструменти, апарати и машини

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува до 31 декември 1990 година.

Е. п. бр. 138
10 март 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

341.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЧАНИ СТОКИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Клинци за забивање со пиштол.
Клинци со глава — — — — — JUS M.B4.222
 - 2) Клинци за забивање со пиштол.
Клинци со глава и нарежкано стебло — — JUS M.B4.223
- донесени со Решението за југословенските стандарди за вијчани стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/98
30 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

342.

Врз основа на член 12 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87, 87/87 и 24/88), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО, И ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за чисти лични доходи, за заедничка потрошувачка и за определени трошоци на работењето, и за начинот на составување пресметка на средствата и доставување на Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/87, 80/87 и 21/88) во член 2 став 1 точ. 2 и 3 се заменуваат со нова точка 2, која гласи:

„2) корисникот на општествени средства од член 3а на Законот – на образецот ЛД – други КОС – Пресметка на средствата за исплата на чисти лични доходи на други КОС, за месец _____ 198__ година.“

Член 2

Чл. 7, 8 и 9 се заменуваат со нов член 7, кој гласи:

„Член 7

Корисникот на општествени средства од член 2 точка 2 на овој правилник, за исплата на чисти лични доходи почнувајќи од исплатата за април 1988 година, го составува образецот ЛД – други КОС врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на средствата за чисти лични доходи што ќе ги утврди според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправната спогодба, општествениот договор и законот за месецот за кој ги исплатува аконтациите на личните доходи на работниците;

2) под реден број 2 го внесува износот што ќе го утврди кога износот под реден број 1 ќе го помножи со 10%;

3) под реден број 4 го внесува износот на средствата за исплата на загарантираните чисти лични доходи што корисникот на општествени средства го исплатува во согласност со републичкиот односно покраинскиот закон;

4) под реден број 5 го внесува износот од наложите за исплата на чистите лични доходи што ги поднесува до Службата на општественото книговодство заедно со пресметката.“

Член 3

Образецот ЛД – други КОС се заменува со нов образец ЛД – други КОС, кој гласи:

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

Образец ЛД – други КОС

(Гранка, група, подгрупа на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА МЕСЕЦ _____ 1988 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Средства за чисти лични доходи утврдени според самоуправниот општ акт	
2	Намалување за 10% (ред. бр. 1 × 10%)	
3	Износ за исплата на чисти лични доходи 1-2)	
4	Износ на загарантирани чисти лични доходи	
5	Износ од налозите за исплата на чисти лични доходи	

Во _____ 198__ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(Потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Член 4

Образецот ЛДБ се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-5717/1
22 април 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финанси,
Светозар Рикановиќ, с. р.

343.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕН ЕТАЛОН НА МЕРЕН САД-ПИПЕТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мора да ги исполнува работен еталон на мерен сад-пипета (во натамошниот текст: еталон-пипета).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. RE.Z.-21/1.

Член 2

Номиналната зафатнина на еталон-пипетата мора да биде: 20-50-100-200-250-500-1000-2000 cm³ (ml).

Еталон-пипетата мора да биде испитана на излив (Е_x) со вода при референтни услови.

Член 3

Номинална зафатнина на еталон-пипетата е зафатнината на вода при референтни услови кога еталон-пипетата се празни, при наполно отворена славина, почнувајќи од врвот на преливот до врвот за истекување сè додека не престане движењето на течноста во врвот.

Времето на чекање за слевање на водата што се задржала на сидовите на еталон-пипетата е 15 s.

Член 4

Границите на мерната несигурност на еталон-пипетата определени со веројатност од 95% не смеат да бидат поголеми од границите наведени во табела 1.

Табела 1

Номинална зафатнина (ml)	20	50	100	200	250	500	1000	2000
Мерна несигурност ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±2,0 ±2,0 (ml)								

Член 5

Референтните услови при кои се определени границите на мерната несигурност на еталон-пипетата се:

- 1) температура од 20°C;
- 2) притисок од 101,325 КПа;
- 3) релативна влажност на воздухот од 50% до 55%;
- 4) референтна течност: – дестилирана вода.

Член 6

Време на истекувањето на водата од еталон-пипетата е времето кое е потребно за слободно спуштање на менискусот од врвот на преливот до врвот за истекување, односно до точката каде престанува движењето на менискусот. Времето на истекувањето зависи од номиналната зафатнина и мора да биде во границите назначени во табела 2.

Табела 2

Номинална зафатнина (ml)	20	50	100	200	250	500	1000	2000
Време на истекувањето (S)	15-40	30-50	35-60	35-60	45-70	55-80	70-90	80-100

Член 7

Еталон-пипетата мора да биде направена од просирно стакло со соодветни хемиски својства и без видливи грешки и внатрешни напрегања.

Еталон-пипетата мора да одговара на барањата наведени во JUS B.E4.150, пропишан со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67) и JUS B.E8.095, пропишан со Правилникот за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/87).

Член 8

Еталон-пипетата се состои од:

- 1) тело (мев);
- 2) преливна капа;
- 3) славина со врв за истекување.

Член 9

Телото на еталон-пипетата во средината е цилиндрично и симетрично во однос на вертикалната оска, а на краевите постепено се стеснува во цилиндрична цевка, така што да се овозможува лесно истекување. Врвот на преливот мора да биде измазнет или полиран на пламен и со затка поврзан со преливната капа.

Преливната капа може да биде во цилиндрична или конусна форма и е конструирана така што да има цевка за одведување на преливната течност и отвор за врска со воздухот.

Славината на еталон-пипетата има двојна намена: за полнење и празнење на пипетата, зависно од положбата.

Врвот за истекување е измазнет и полиран на пламен, вертикален на оската на еталон-пипетата, конусен, но без нагли стеснувања.

Член 10

Натписите и ознаките на еталон-пипетата мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 11

На телото на еталон-пипетата мораат да бидат на траен начин испишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) серискиот или идентификациониот број, што се нанесува и на славината на еталон-пипетата;
- 3) номиналната вредност на зафатнината;
- 4) референтната температура: $+ 20^{\circ}\text{C}$;
- 5) ознаката дека еталон-пипетата е испитана на излив (E_x) со назначено време на чекање од 15 s;
- 6) службената ознака на типот на еталон-пипетата, ако е извршено испитување на типот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-4060/2
24 декември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

344.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и производи, сировини и отпадоци по потекло од тие животни од Сојузна Република Германија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/88) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2995/1
27 април 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

345.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за привремено ограничување на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВИТАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЧОВЕКОТ

1. Опремата за лекување на витално загрозените функции на човекот која се иззема од привремено ограничување на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година е следната:

- 1) дефибрилатори од сите видови;
- 2) кардио-респираторни монитори од сите видови;
- 3) холтер – централа со компјутер и регистратори;
- 4) расе-maker надворешен и за вградување во телото;
- 5) апарати за вонтелесен крвоток;
- 6) респиратори;
- 7) апарати за анестезија;
- 8) додатна опрема за поддршка на функцијата за дишење при анестезија (пулмолог, бебилот);
- 9) реанимациони балони и друг прибор за вештачко дишење;
- 10) ЕКГ апарати од сите видови;
- 11) рендген апарати со ТВ синцир за дијагностика;
- 12) инфузии пумпи;
- 13) концентратори на кислород од воздухот;
- 14) апарати за хемодијализа (вештачки бубрег);
- 15) апарати за деминерализација на вода, смекнување на вода или декалцификација и за дејонизација на вода;
- 16) вештачки панкреас;
- 17) спектофотометар;
- 18) биохемиски анализатори;
- 19) апарати за анализа на респираторни гасови и на ацидо-базниот статус;
- 20) автоматски бројачи на крвни елементи;
- 21) пламенен фотометар;
- 22) центрифуги;
- 23) апарати за функционално испитување на функцијата за дишење (спирометри, телесен плетизмограф, апарат за регистрација на кривата на протекот на волуменот, апарат за утврдување на дифузиониот капацитет);
- 24) ултразвук за кардиологија;
- 25) ултразвук за органите на абдоменот со соодветни сонди;
- 26) кардиотокографи;
- 27) инкубатори – портабл и стабилни;
- 28) ендоскопски апарати: бронхоскоп, гастродуоденоскоп, ректоскоп;
- 29) оперативни маси со придружен прибор според намената;
- 30) оперативни ламби;
- 31) оперативни микроскопи;
- 32) електроножеви, скалпели и дијатермија;
- 33) електроресектори;
- 34) електроенцефалографи;
- 35) уреди за стерилизација и централна стерилизација;
- 36) централен развод на гасови со аспиратори, овлажувачи и распрскувачи;
- 37) офталмоскоп, офталмометар, рефрактометар;
- 38) шпалт ламби;
- 39) дифибрилатор со ЕКГ – портабл и стабилен;
- 40) уреди за евоцирани потенцијали на кората на мозокот, базалните јадра, мозочното стебло и рбетниот мозок;
- 41) кондуктор на ладно (фибер-оптик) осветление;
- 42) комплет за ендотрахеална интубација и трахеотомија;
- 43) манометар за мерење на ендолумбалниот притисок на ликворот;

44) опрема за мерење на радиоактивноста на биосферата;
45) кревет-вага;
46) апарати за одвојување на крвните ќелии (цел сепаратори).

2. Како опрема за лекување на витално загрозените функции на човекот, во смисла на точка 1 од ова решение, се сметаат и резервните делови за опремата наведена во та точка.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1082
24 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

346.

Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за април 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,162.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за април 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,038.

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-април 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 80,9%.

Бр. 001-1867/1
4 мај 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

347.

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) заради спроведување на точка 9 ст. 4 и 12 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87), точ. 4 и 5 од Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87) и врз основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија дава

СООПШТЕНИЕ

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНАТА КАМАТА ЗА МАЈ 1988 ГОДИНА

1. Според Соопштението на Сојузниот завод за статистика број 163 од 28 април 1988 година порастот на цените на мало во април 1988 година изнесуваше 6,6%, што на годишно ниво изнесува 115%.

Во согласност со годишната стапка на растежот на цените на мало од став 1 на оваа точка, стапката за годишна пресметка на ревалоризационата камата за мај 1988 година изнесува 115% годишно.

2. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за мај 1988 година изнесува 117% годишно.

Есконтната стапка од став 1 на оваа точка се применува за периодот од 1 до 31 мај 1988 година при пресметката на каматите на пласманите од примарната емисија, како и за други потреби утврдени со сојузен закон и со други прописи донесени врз основа на сојузен закон.

3. На износот на кредитите од примарната емисија и кредитите на банките кои банките и другите корисници на општествени средства не ќе ги вратат во договорениот рок (затезна камата), како и на износот на кредитите кои се користат противно на прописите, односно ненаменски, во мај 1988 година се плаќа камата според стапка од 176% годишно, односно 0,481% дневно.

С. бр. 6
29 април 1988 година
Белград

Заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

348.

Врз основа на член 54 став 4 и на член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја објавува потврдена

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на САП Војводина, на седницата одржана на 27 април 1988 година, ја утврди Листата на кандидати во смисла на член 45 во врска со член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, и тоа:

1. Маленчиќ Спасое – машини, роден на 19. III 1940 година, дипломиран инженер по земјоделство, Србин, член на делегацијата на МЗ „Угљеша Терзин“ Кикинда,

2. Иванчевиќ м-р Саво – машини, роден на 25. I 1948 година, магистер на земјоделски науки, Југословен, член на Претседателството на Општинската конференција на ССРНВ Житиште.

Се избира 1 (еден) кандидат.

Бр. 284
4 мај 1988 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Марко Глигоровиќ, с. р.

349.

Врз основа на точка 3 од Одлуката на основите и мерилата за утврдување на личните доходи на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија, СУ број 275/87 од 30 септември 1987 година, а во врска со точка 4 став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на 17. посебна седница одржана на 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Основицата за пресметка на личните доходи на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (147.598 динари) се утврдува во износ од 181.245 динари.

Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Су. бр. 372/88
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с.р.

350.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија СУ број 726 од 30 септември 1987 година, а во врска со точка 32 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на 17. посебна седница одржана на 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Основицата за пресметка на личните доходи на секретарот на Уставниот суд на Југославија и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (147.598 динари) се утврдува во износ од 181.245 динари.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

СУ бр. 373/88
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 92 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, со решението У-број 100/86 од 15 мај 1986 година, поведе – по повод иницијативата на Риза Дервовиќ, од Бања Лука – постапка за оценување на спротивноста на одредбата од член 92 став 1 на Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Уставниот суд на Југославија поведе постапка поради тоа што најде дека основано се поставува прашањето за спротивноста на оспорената одредба од републичкиот закон со член 84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, бидејќи со наведената одредба на сојузниот закон е пропишано дека правата од пензиското и инвалидското осигурување, утврдени со тој закон, се стекнуваат и втасуваат со денот на исполнувањето на условите, а со оспорената одредба на републичкиот закон – дека правото на пензија и другите права утврдени со тој закон припаѓаат од денот на исполнувањето на условите, ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на условите и за шест месеци нааназад, ако барањето за признавање право е поднесено по истекот на тој рок.

2. На барање од Собранието на СР Босна и Херцеговина, Уставниот суд на Југославија му овозможи на Собранието, во определен рок, да ја преиспита оспорената одредба на Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување. Собранието на СР Босна и Херцеговина, во определениот рок, не ја измени одредбата на член 92 став 1 од наведениот републички закон. Бидејќи оспорената одредба од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување не е изменета во определениот рок, Уставниот суд на Југославија, по јавната расправа, пристапи кон донесување одлука за спротивноста на одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

3. Со одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување („Службени лист СР БиХ”, бр. 21/83 и 22/85) е пропишано дека право на пензија и други права утврдени со тој закон, припаѓаат од денот кога се исполнети пропишаните услови за стекнување право, ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на условите, а ако барањето е поднесено по истекот на тој рок, правото на пензија припаѓа од денот на поднесувањето на барањето и за шест месеци нааназад.

Со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82 и 75/85) е пропишано дека правата од пензиското и инвалидското осигурување, утврдени со тој закон, се стекнуваат и втасуваат со денот на исполнувањето на условите, а со одредбата на став 2 од тој член на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано дека денот на почетокот на исплатата на пензијата и на паричните надомести и застареноста на одделни втасани а неисплатени износи, се утврдува со закон.

Правото на старосна пензија е едно од основните права од пензиското и инвалидското осигурување кое, во смисла на член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, го уредува федерацијата. Како такво, тоа право може, со републички односно покраински закон, да биде уредено само

доголку доколку тоа не е, во целост, уредено со сојузен закон. Притоа, со републички односно покраински закон основното право од пензиското и инвалидското осигурување не може да биде уредено спротивно на одредбите од сојузниот закон.

Денот на стекнувањето на право на старосна пензија, како едно од основните права од пензиското и инвалидското осигурување, е уреден со наведената одредба на сојузниот закон според која правата од пензиското и инвалидското осигурување се стекнуваат со денот на исполнувањето на условите. Со републичкиот и покраинскиот закон за пензиското и инвалидското осигурување, според тоа, денот за стекнување право од тоа осигурување не може да биде утврден спротивно на наведената одредба од сојузниот закон. Со републички и покраински закон може да се утврди само денот на почетокот на исплатата на пензијата и застареноста на одделни втасани а неисплатени износи на пензија и на други парични примања од пензиското и инвалидското осигурување.

Од одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување произлегува дека со таа одредба на републичкиот закон не е определен само денот на почетокот на исплатата на пензијата и застареноста на одделни втасани а неисплатени износи, туку и денот од кој се стекнуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување, и тоа така што тој ден е определен спротивно на одредбата од член 84 став 1 од наведениот сојузен закон, бидејќи, кога со наведената одредба на сојузниот закон е пропишано дека правата утврдени со тој закон се стекнуваат и втасуваат со денот на исполнувањето на условите, а со оспорената одредба на републичкиот закон е пропишано дека правата се стекнуваат со денот на исполнувањето на условите само ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на условите, тогаш со републичкиот закон, по оцената на Уставниот суд на Југославија, денот на стекнување на право од пензиското и инвалидското осигурување е утврден спротивно на наведената одредба од сојузниот закон.

Тргувајќи од изложеното, Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување е спротивна на одредбата од член 84 став 1 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

4. Уставниот суд на Југославија, по јавната расправа за спротивноста на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбата на член 92 став 1 од Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување е во спротивност со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател д-р Александар Фира, и судии: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристанџ, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 100/86
9 март 1988 година
Белград

Претседател на
Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Насте Чаловски, порано на должноста амбасадор на СФРЈ во Малезија.

С.п.п. бр. 598
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање м-р Планинко Капетановиќ, поради укинување на работите и задачите, со 19 февруари 1988 година.

Именуваниот се става на располагање во смисла на одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 599
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање Агим Коши, поради истекот на времето на кое е назначен, со 2 февруари 1988 година.

Именуваниот се става на располагање во смисла на одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на

системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 600
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За советник на сојузниот секретар за финансии се назначува Слободан Радосавлевиќ, досегашен шеф на Биро-то на директорот на Сојузниот завод за статистика.

С.п.п. бр. 601
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Сеад Пашалиќ, досегашен советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

С.п.п. бр. 602
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За потсекретар во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Слободан Спасоевиќ, досегашен старешина на Организационата единица на Градскиот

секретаријат за внатрешни работи на Собранието на општина Савски Венац.

С.п.п. бр. 603
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува м-р Станислав Бродњак, досегашен помошник на генералниот директор на тој завод.

С.п.п. бр. 604
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува м-р Душан Динкиќ, досегашен помошник на генералниот директор на тој завод.

С.п.п. бр. 605
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста член на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет Мирјана Поповиќ, потсекретар во Сојузниот извршен совет.

2. За член на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет се именува д-р Зоран Јелиќ,

помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

С. п. п. бр. 606
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање д-р Владо Угринчиќ.

Именуваниот се става на располагање во смисла на одредбата на член 249 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

На именуваниот, во смисла на член 249 став 4 од наведениот закон, му се доверува вршење на досегашните работи и задачи во рамките на Секторот за производствени и услужни дејности на Сојузниот завод за општествено планирање.

С. п. п. бр. 607
8 април 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
338. Закон за измени и дополненија на Царинскиот закон — — — — —	789

	Страна
339. Одлука за одобрување на Завршната сметка на средствата за регрес за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1987 година — — — — —	797
340. Решение за царинскиот контингент на увозот на опрема за производство на бакар — — — — —	797
341. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за вијчани стоки — — — — —	801
342. Правилник за дополнително на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за чисти лични доходи, за заедничка потрошувачка и за определени трошоци на работењето, и за начинот на составување пресметка на средствата и доставување на Службата на општественото книговодство — — — — —	801
343. Правилник за метролошките услови за работен еталон на мерен сад - пипета — — — — —	802
344. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на provozот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и производи, сировини и отпадоци по потекло од тие животни од Сојузна Република Германија — — — — —	803
345. Решение за опремата за лекување на витално загрозените функции на човекот — — — — —	803
346. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и други општествени средства и процент на растежот на животните трошоци — — — — —	804
347. Соопштение за височината на есконтната стапка на Народната банка на Југославија и на стапката за пресметка на ревалоризационата камата за мај 1988 година — — — — —	804
348. Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — — — — —	804
349. Одлука за усогласување на основницата за пресметка на личните доходи на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	805
350. Одлука за усогласување на основницата за пресметка на личните доходи на секретарот на Уставниот суд на Југославија и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија — — — — —	805
Одлука за оценување на спротивноста на одредбата од член 92 став 1 на Законот на СР Босна и Херцеговина за пензиското и инвалидското осигурување со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	805
Назначувања и разрешувања — — — — —	806